



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## СООПШТЕНИЕ

### ЗА ПРВ ПАТ КАРДИОХИРШКИ ОПЕРАЦИИ НА ДЕЦА ВО МАКЕДОНИЈА

Во насока на напорите на ФЗОМ за што поголем број на осигуреници да бидат лекувани во Македонија наместо во странство, денес со задоволство директорите на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова и Џемали Мехазии остварија посета во ПЗУ „ Филип Втори“ на првите дечиња кои кардиохируршки се третирани во Р.Македонија (а се на товар на ФЗОМ) во присуство на директорот на ПЗУ „Филип Втори“ академик Жан Митрев.

На почетокот на годината Фондот за здравствено осигурување во преговорите со ПЗУ „Филип втори“ разговараше за можноста за воведување на кардиохируршки интервенции кај детската популација. Согласно динамиката на доедукација на кардите во кардиохируршкиот



оддел во Филип втори пред извесно време ФЗОМ доби конфирмација дека може да се започне со овој тип на интервенции кај децата. Согласно договореното Фондот донесе посебна референтна цена за детски кардиохируршки интервенции во износ од 732.000,00 денари и го усвои надоместокот во износ од 36 милиони денари за операции на 50 деца до крајот на 2012 година.

За прв пат во Македонија, вчера успешно беа оперирани првите три деца на возраст од 6, 10 и 15 години а со тоа и по прв пат се изведоа вакви кардиохируршки интервенции по новоформираните ДРГ системи за детска кардиохирургија. Со започнување на овие интервенции во Македонија, голем број на децата над 9 месечна возраст кои во минато беа упатувани во хируршките центри во регионот сега ќе можат да ја добијат истата здравствена услуга во сопствената земја. Ова има за цел подобрување на здравствената услуга кои пациентите ја добиваат на товар на Фондот од неколку аспекти:

- Ќе се добие побрза здравствена услуга;
- Ќе се обезбеди подобро следење на здравствената состојба на пациентите;
- За нивното лекување ќе има помали трошоци на осигурениците за партиципација кои сега ќе изнесуваат само 100 евра, наместо поранешните



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)

500 до 2,500 евра за партиципација како 20% од вредноста на кардиохируршка интервенција во странство;

- Се елиминира потребата од патување во странство а со тоа се елиминираат и непотребни трошоци на кои се изложува семејството
- Семејството на мајчин јазик ќе биде информирано за здравствената состојба, текот на лекувањето и препораките за пост-оперативниот период.
- Отсега е воспоставена процедура за секој пациент на Клиниката за детски болести со заболувања за кои се потребни ваков тип на интервенции, веднаш да се оствари комуникација со ПЗУ „Филип втори“ за одредување на понатамошниот третман.

**Со почит,  
ФЗОМ**